

ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА¹
Глава I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1

Со овој закон се уредува вршењето на процена, областите, условите и начинот на вршење на процена, субјектите што вршат процена, условите и постапката за полагање на стручен испит заради издавање или одземање на лиценца за процена, награда и надоместок на трошоците за извршената процена, надлежноста, организацијата и работењето на Комората на проценители на Република Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на процената.

Значење на изразите
Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) „Процена“ е процес на определување на цена, односно проценување на пазарната вредност на предметот на процена од овластен проценувач во случаите определени со закон или по барање на заинтересирано лице-нарачател или лице вработено во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија, кое има положено испит за стручен проценувач;

2) „Ревизија на процена“ е вршење на проверка на веќе изготвена процена од овластен проценувач под услови и начин предвидени со овој закон;

3) „Овластен проценувач“ е трговец поединец или трговско друштво кое поседува лиценца за процена за определена област, издадена од надлежен министер;

4) „Проценувач“ е лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач, во единица на локална самоуправа на работи од област на процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на имот, во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија или во Бирото за судски вештачења.

~~4) „Проценувач“ е лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач на работи од областа на процена во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија;~~

5) „Стручен испит“ за проценувач е испит кој се спроведува заради оценување на потребното стручно знаење за стекнување со уверение за проценувач од одредена област;

6) „Лиценца за процена“ (во понатамошниот текст: лиценца) е документ издаден од надлежниот министер од соодветното министерство со кој се потврдува дека овластениот проценувач ги исполнил условите за вршење на процена за определена област;

7) „Регистар на проценувачи“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за овластените проценувачи од соодветната област и се води кај надлежното министерство;

8) „Збирен регистар“ е книга за евиденција во која се содржани податоците за сите овластените проценувачи на територијата на Република Македонија и се води во Комората на проценувачина Република Македонија;

¹ Објавен во Сл в на РМ бр 115/31.08.2010, 158/15.11.2011, 185/30.12.2011, 64/28.05.2012, 188 од 19.12.2014

9) “Дисциплинска постапка“ е постапка за утврдување на одговорност на овластениот проценувач за сторена повреда на одредбите од овој закон и Кодексот на етика за проценувачи;

10) “Комора на проценувачи“ (во понатамошниот текст: Комора) е професионално коморско здружение на проценувачи основано со овој закон,

11) „Основач на субјект“ е основач на трговец поединец, содружник во друштво со ограничена одговорност, во јавно и командитно друштво и акционер во акционерско друштво, и

Основни начела

Член 3

При вршењето на процената овластените проценувачи се должни да се придржуваат кон следните начела:

- законитост;
- стручност;
- чесност;
- непристрасност;
- професионалност;
- независност;
- самостојност;
- економичност;
- одговорност;
- совесност, и
- ефикасност.

II. ВРШЕЊЕ ПРОЦЕНА

Процена

Член 4

(1) Процената на пазарната вредност на предметот на процена според овој закон се врши на начин пропишан со методологија, правила и стандарди за процена кои ги вклучуваат признатите меѓународни стандарди за процена на вредноста, како и други закони со кои се регулира проценувањето на вредноста на различни форми на сопственост и прописите донесени врз основа на нив.

(2) Проценувачот е должен процената да ја достави до нарачателот на процената во согласност со условите и роковите договорени од страна на нарачателот и проценителот.

(3) Процената важи една година сметано од денот на поднесување на извештајот за извршена процена.

Области за процена

Член 5

(1) Процената се врши во следните области:

- 1) трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица;
- 2) недвижен имот;
- 3) подвижен имот;
- 4) побарувања и обврски;
- 5) машини, опрема ;
- 6) транспортни средства;
- 7) земјоделство, шумарство и водостопанство;
- 8) индустриска сопственост;
- 9) авторски права и сродни права;
- 10) заштита на животната средина;

- 11) информатичка технологија;
 - 12) полициска и воена опрема и
 - ~~13) даноци на имот; и~~
 - 13) други области утврдени со закон.
- (2) Надлежни министерства за издавање на лиценци по области:
- за издавање на лиценца за процена во областа од став (1) точките 1, 3, 5 и 8 на овој член е Министерството за економија;
 - за издавање на лиценца за процена во областа од ставот (1) точката 2 и 6 од овој член е Министерството за транспорт и врски;
 - за издавање на лиценца за процена во областа од ставот (1) точката 7) од овој член е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - за издавање на лиценца за процена во областа од став (1) точката 9 од овој член е Министерството за култура;
 - за издавање на лиценца за процена во областа од став (1) точката 10 од овој член е Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање;
 - за издавање на лиценца за процена во областа од став (1) точката 11 од овој член е Министерството за информатичко општество;
 - за издавање на лиценци за процена во областа од ставот (1) точка 12 се надлежни министерството за внатрешни работи за полициска опрема и миинистерството за одбрана за воена опрема,
 - за издавање на лиценца во областа од ставот (1) точка 4) на овој член е Министерството за финансии и
 - ~~— за издавање на лиценца за процена во областа од став (1) точката 4 и 13 од овој член е Министерството за финансии, и~~
 - за издавање на лиценци за процена во други области утврдени со закон надлежно е соодветното министерство.

Член 6

Процената се врши во следните случаи:

- пренос на правото на сопственост;
- определување на вредноста на капитал во случаи во кои доаѓа до промена на вредноста и структурата на капиталот и при статусни промени;
- стечајна постапка и ликвидација;
- при финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит;
- ~~при финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит;~~
- пребивање на побарување;
- постапка за експроприација;
- оданочување со даноци на имот;
- инвеститорски консалтинг, и
- во други случаи предвидени со закон.

Вршење на процена

Член 7

Процена може да врши:

- 1) физичко лице-трговец поединец кое е регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење на процена и му е издадена лиценца за процена, и е запишано во соодветен регистар за овластени проценувачи,
- 2) физичко лице вработено во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија, физичко лице вработено во единица на локална самоуправа кое врши работи од областа на процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на

имот и во Бирото за судски вештачења кое врши работи од областа на процена за потребите на органите на државната управа кое има положено испит за стручен проценувач;

- 3) друштво за процена регистрирано согласно Законот за трговските друштва за вршење на процена и има лиценца за процена и е запишано во соодветен регистар за овластени проценувачи .

Странски проценувач

Член 8

(1) Доколку во Република Македонија нема проценувач од определена област и во други случаи определени со закон, процена може да врши странски проценувач или странска стручна институција, согласно со овој закон.

(2) Процена од ставот (1) на овој член може да врши странски проценувач или странска стручна институција, кои според законите на државата ги исполнуваат условите за вршење на процена.

(3) Процена може да врши и странски проценувач или странски стручни институции од државите членки на ЕУ кои ги исполнуваат условите за вршење на процена во земјата во која се регистрирани².

Водење евиденција

Член 9

(1) Овластениот проценувач и Комората на проценувачи се должни да водат евиденција за извршените процени и за ревизија на процена.

(2) Формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за правда³.

III СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ

Услови за полагање на стручниот испит за проценувач

Член 10

(1) Стручен испит за проценувач може да полага лице кое ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да има живеалиште во Република Македонија;
- да има високо образование (диплома со завршено четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС));
- со правосилна одлука да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната; Се укинува со Одлука на Уставен суд У бр 205/2011 од 11.04.2012 г-Сл в на РМ бр 51/19.04.2012 г
- да има најмалку пет години работно искуство во соодветната област **по денот на дипломирањето**, и
- да има **потврда** сертификат за завршена почетна обука за проценувач од соодветна област, **издадена од Комората на проценувачи**.

(2) Барањето за полагање стручен испит кандидатот го поднесува до соодветното министерство со приложени докази за исполнување на условите од ставот (1) на овој член.

² Одредбата од членот 8 став (3) ќе отпочне да се применува со отпочнување на втората фаза на Спогодбата за стабилизација и асоцијација-види член 50 од овој Закон

³ Правилник за формата, содржината и начинот за водење на евиденција за извршени процени и евиденција за ревизија на процена(Сл в на РМ бр 12/3.02.2011 и 19/16.02.2011 два пати исто објавено???)

Почетна обука за проценувач Член 11

(1) Почетната обука за проценувач се организира за стекнување практични и теоретски знаења и вештини со цел да се создадат обучени и стручни кандидати за полагање на стручен испит за проценувач.

(2) Почетна обука за проценувач може да посетува лице кое ги исполнува условите за полагање на стручен испит за проценувач согласно овој закон.

(3) Почетната обука за проценувач ја спроведува Комората на проценувачи во соработка со соодветното министерство и не може да трае повеќе од 30 часа.

(4) Почетната обука ја вршат предавачи како стручни лица за спроведување на програмите за почетна обука.

(5) За предавачи од страна на Комората се ангажираат лица со лиценца за проценувачи кои со своите активности при непосредното спроведување на програмите за почетна обука даваат придонес за одржување на високо ниво на знаења и вештини на кандидатите за проценувачи, странски експерти проценувачи од соодветната област, како и од редот на домашни и странски универзитетски професори кои со своето дотогашно работно искуство дале придонес во развојот на процената и вршењето на процената.

(6) По завршена обука кандидатот може да го полага стручниот испит најдоцна во рок од една година од завршување на обуката.

(7) На кандидатот Комората на проценувачи му издава потврда за завршена обука доколку посетува најмалку 90% од времето предвидено за обука за проценувач.

(8) Трошоците за почетна обука во кои влегуваат надоместокот за предавачите и материјалните трошоци за организирањето на обуката, паѓаат на товар на кандидатот, а износот на трошоците го определува Комората на проценувачи врз основа на претходно добиено позитивно мислење од соодветното министерство.

~~(1) Почетната обуката за проценувач се организира за стекнување практични и теоретски знаења и вештини, со цел да се создадат обучени и стручни кандидати за полагање на стручен испит за проценувач.~~

~~(2) Почетната обука за проценувач ја спроведува Комората на проценувачи во соработка со соодветното министерство и не може да трае повеќе од 30 часа.~~

~~(3) Почетната обука ја вршат предавачи како стручни лица за спроведување на програмите за почетна обука.~~

~~(4) За предавачи се ангажираат лица кои со своите активности при непосредното спроведување на програмите за почетна обука даваат придонес за одржување на високо ниво на знаења и вештини на кандидатите за проценувачи.~~

~~(5) Предавачите се определуваат од редот на универзитетски професори и лица кои со своето дотогашно работно искуство со научно звање магистер на науки и доктор на науки дале придонес во развојот на дејноста процена и вршењето на процената⁴.~~

~~(6) По завршената обука кандидатот може да го полага стручниот испит најдоцна во рок од една година од завршување на обуката.~~

~~(7) На кандидатот Комората на проценувачи му издава сертификат за завршена обука доколку посетувал најмалку 90% од времето предвидено за обуката за проценувач.~~

~~(8) Трошоците за почетна обука паѓаат на товар на кандидатот, а износот на трошоците го определува Комората на проценувачи врз основа на претходно добиено позитивно мислење од соодветното министерство.~~

Стручен испит Член 12

(1) Стручниот испит за проценувач (во натамошниот текст:стручен испит) се полага заради проверка на потребното стручно знаење од соодветната област.

(2) Стручниот испит се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

- втор дел (студија на случај и практичен пример), со кој се проверува практичната подготвеност на кандидатот.

(3) Првиот дел од стручниот испитот од ставот (2) на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(4) Вториот дел на стручниот испитот се состои од:

- студија на случај, која се полага писмено по електронски пат со шест прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на анализата на дадената студија на случај и

- практичен пример, односно изработка, анализа и одбрана на изработена процена од соодветната област.

(5)Стручниот испит се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(6)Програмата за полагање на стручниот испитот од соодветната област ја донесува надлежниот министер.

~~(1) Стручниот испит се спроведува заради оценување на потребното стручно знаење.~~

~~(2) Стручниот испит се состои од писмен и устен дел и се полага според програма во која се содржани градиво, прописи и литература.~~

~~(3) Програмата за полагање на стручниот испит по предметите ја донесува надлежниот министер од соодветното министерство (во понатамошниот текст: надлежниот министер)^{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.}~~

⁵ Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица(Сл в на РМ бр 3/9.01.2012

⁶ Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на машини и опрема(Сл в на РМ бр 3/9.01.2012

⁷Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на подвижен имот(Сл в на РМ бр 3/9.01.2012

⁸Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на индустриска сопственост(Сл в на РМ бр 3/9.01.2012

⁹ Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството(Сл в на РМ бр 17/6.02.2012

¹⁰Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на побарувањата и обврските(Сл в на РМ бр 19.02.2012

¹¹Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина(Сл в на РМ бр 19.02.2012

¹² Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на транспортните средства(Сл в на РМ бр. 24/17.02.2012

~~(4) Стручниот испит се полага најмалку двапати во тековната година.~~

~~(5) Огласот за полагање на стручен испит се објавува најмалку еден месец пред полагање на испитот.~~

~~(6) Огласот од ставот (5) на овој член се објавува во најмалку два дневни весници од кој еден е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.~~

Член 12-а

(1) Базите на прашања за првиот дел од стручниот испит и базите на студии на случај за вториот дел на стручниот испит од членот 19-е на овој закон ги изготвуваат професори од соодветната област и лица со лиценца за проценувач.

(2) Комисијата од членот 13 на овој закон врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај член 19-е на овој закон, најмалку еднаш годишно.

(3) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на прописите на кои е засновано прашањето односно студијата на случај, бројот на кандидати кои одговорале, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на базите од член 19-е на овој закон.

(4) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети од базите од член 19-е на овој закон.

(5) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член и членовите на Комисијата од членот 13 на овој закон имаат право на паричен надомест што го определува надлежниот министер.

(6) Износот на паричниот надомест од ставот (5) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и студии на случај, како и сложеноста на материјата.

(7) Годишниот износ на паричниот надомест од ставот (6) на овој член не го надминува нивото на три просечни месечни нето плати по вработен исплатени во последните три месеци од претходната година, објавени од Државниот завод за статистика.

Комисија за полагање и верификација

(1) Вториот дел од стручниот испит - изработка, анализа и одбрана на практичниот пример од соодветна област на надлежно министерство (во натамошниот текст -практичен пример), ја спроведува Комисија за полагање на стручен испит и верификација на базите на прашања и студии на случај (во натамошниот текст: Комисија за полагање и верификација).

Комисија за полагање на стручен испит

Член 13

~~(1) За спроведување на стручниот испит од својата област, надлежниот министер формира Комисија за полагање на стручен испит (во натамошниот текст: Комисија за полагање).~~

(2) При формирањето на Комисијата за полагање и верификација се води сметка за правичната и соодветна застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Републиката.

¹³Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на недвижен имот(Сл в на РМ бр 24/17.02.2012

¹⁴ Програма за полагање на стручен испит за проценувач од област на авторското право и на сродните права(Сл в на РМ бр 31/2.03.2012

(3) Комисијата за полагање **и верификација** е составена од претседател, најмалку два члена проценувачи од соодветна област и нивни заменици и секретар од редот на вработените во министерство, со мандат во траење од четири години.

(4) Во решението за именување на претседателот, членовите на Комисијата за полагање **и верификација** и нивните заменици се определуваат и областите по кои тие ќе ги испитуваат кандидатите.

(5) Стручните и административните работи на Комисијата за полагање **и верификација** ги врши министерството.

(6) Комисијата за полагање **и верификација** по спроведувањето на стручниот испит најдоцна во рок од 5 дена јавно ги објавува резултатите на веб страната и на огласната табла на министерството.

(7) Начинот на бодирањето на писмениот дел од испитот го пропишува надлежниот министер^{15, 16, 17, 18, 19}.

Стручни и административни работи

Член 14

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши надлежното министерство, првиот и вториот дел од стручниот испит- студија на случај, технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од надлежниот министер .

Член 14

~~Претседателот на Комисијата го известува кандидатот доколку не ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.~~

Оглас

Член 15

(1) Огласот за полагање на стручниот испит од соодветната област се објавува најмалку два пати годишно.

(2) Огласот од ставот (1) на овој член надлежното министерство го објавува во најмалку два дневни весници од кој еден е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

Писмен испит

Член 15

~~(1) Кандидатот се известува за времето и местото за полагање на стручниот испитот најдоцна во рок од осум дена пред денот на полагање~~

¹⁵ - Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областите за процена на трговско друштво, јавно претпријатие и други правни лица, подвижен имот, машини и опрема и индустриска сопственост(Сл в на РМ бр 16/2.02.2012

- Правилник за бодирање на писмениот дел од стручен испит за стекнување уверение за положен стручен испит за процена на вредноста на средствата во земјоделството(Сл в на РМ бр 17/6.02.2012

¹⁶ Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од испитот за проценувач на вредноста на побарувањата и обврските(Сл в на РМ бр 32/6.03.2012

¹⁷ Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи на добрата и влијанијата врз животната средина(Сл в на РМ бр 33/8.03.2012, 110/3.09.2012,

¹⁸ Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувач на вредноста на недвижниот имот(Сл в на РМ бр 42/28.03.2012

¹⁹ Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областа на транспортните средства(Сл в на РМ бр 44/30.03.2012

на стручниот испитот.

~~(2) Стручниот испит започнува со полагање на писмениот дел од испитот.~~

~~(3) Писмениот дел на стручниот испит се состои од два дела: тест и изработка на практичен пример од соодветна област.~~

~~(4) Кандидатот кој не го положил тестот, не може да го полага вториот дел од писмениот дел на стручниот испит.~~

~~(5) Кандидатот кој не го положил писмениот дел од стручниот испит не се стекнува со право да го полага усниот дел од стручниот испит.~~

~~(6) При полагањето на писмениот дел од стручниот испит кандидатот може да се служи само со закони, други прописи и технички помагала, во кои не се содржани објаснувања, коментари и слично, и доколку се констатира повреда на ова правило на кандидатот нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит во таа испитна сесија.~~

~~(7) Писмениот дел на стручниот испит се полага пред сите членови на комисијата и се оценува со оценка „положил“ и „не положил“.~~

Барање за полагање на стручен испит

Член 16

(1) Барањето за полагање на стручниот испит кандидатот го поднесува до надлежниот министер.

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит, пропишани со овој закон.

Устен испит

Член 16

~~(1) Усниот дел од стручниот испит се полага најдоцна осум дена по завршување на писмениот дел на стручниот испит.~~

~~(2) Кандидатот усниот дел од стручниот испит го полага пред сите членови на Комисијата за полагање.~~

~~(3) Усниот дел од стручниот испит се состои од одбрана и презентација на практичниот пример од соодветната област.~~

~~(4) Усмениот дел на стручниот испит се оценува со оценка „положил“ и „не положил“.~~

~~(5) Ако кандидатот не го положил усниот дел од стручниот испит се смета дека не го положил стручниот испит.~~

Уверение за положен стручен испит

Член 17

(1) Надлежниот министер или од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на стручниот испит, може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

~~(1) По завршувањето на стручниот испит, според резултатот што кандидатот го покажал на усниот дел, Комисија за полагање со мнозинство гласови одлучува дали кандидатот го положил или не го положил стручниот испит.~~

~~(2) Претседателот на Комисијата за полагање по завршувањето на стручниот испит му го соопштува резултатот на кандидатот.~~

~~(3) За положениот стручен испит соодветното министерство на кандидатот кој го положил стручниот испит му издава уверение за~~

~~положен стручен испит, кое го потпишува претседателот на Комисијата за полагање.~~

Член 18

(1)Кандидатот кој нема да дојде во определениот ден на полагање на стручниот испит или пред почетокот на стручниот испит изјави дека се откажува од полагањето, се смета дека не го полагал стручниот испит.

(2) Кандидатот кој нема да се јави на полагање на закажаниот дел од стручниот испит, а го започнал полагањето или кој во текот на полагањето без оправдани причини се откажал од полагањето, се смета дека не го положил стручниот испит.

Член 19

(1)Ако во текот на полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето (болест, породилно отсуство и слично), ќе се прекине со полагањето на стручниот испит за тој кандидат за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2)Решение за продолжување на стручниот испит донесува надлежниот министер по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на стручниот испит, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3)Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на стручниот испит во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4)Против решението на надлежниот министер од ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на стручниот испит, кандидатот не го полага оној дел од стручниот испит што претходно веќе го има положено.

~~Ако во текот на полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето (болест и слично), уплатените средства се префрлуваат за следната испитна сесија, во рамките на тековната буџетска година.~~

Член 19-а

(1) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит, му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на стручниот испит.

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да започне да го полага стручниот испит во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит.

Член 19-б

(1)Стручниот испит (првиот дел-теоретски дел и вториот дел-студија на случај) се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2)Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на стручниот испит од ставот 1 на овој член, најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3)Полагањето на стручниот испит од ставот (1) на овој член се снима и во живо се емитува на веб страницата на надлежното

министерство, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на надлежното министерство.

(4) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит од ставот (1) на овој член ги пропишува надлежниот министер.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит, за време на полагање на испитот од ставот (1) на овој член, се присутни двајца претставници од надлежното министерство, еден претставник од Комората на проценувачи, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

Член 19-в

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит од членот 19-б, претставник од надлежното министерство го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од стручниот испит не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од стручниот испит-студија на случај, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) и методологии или меѓународни стандарди кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага вториот дел - студија на случај од стручниот испит.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел и вториот дел-студија на случај од стручниот испит не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарите од членот 19-б став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит- студија на случај постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање во тој утврден термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.

(9) Овластените претставници од членот 19-б став (5) за време на полагањето на стручниот испит не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Прв и втор дел од стручниот испит и електронски

систем
Член 19-г

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа продолжува со полагање на вториот дел (студија на случај и практичен пример).

(2) Вториот дел од стручниот испит (студија на случај) се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел од стручниот испит.

(3) Надлежниот министер со правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од стручниот испит.

Член 19-д

(1) Првиот дел од стручниот испит за проценувач од соодветна област содржи прашања со пет опции за заокружување од кои едната е точна, две се слични и две се неточни.

(2) Услов за полагање на вториот дел од стручниот испит е кандидатот да го положил првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од стручниот испит согласно став (2) на овој член, ќе се смета дека не го положил стручниот испит.

Член 19-ѓ

(1) Вториот дел од стручниот испит се состои од студија на случај и практичен пример.

(2) Студијата на случај се состои од одговарање на прашања по зададена процена согласно член 12 од овој закон. Прашањата имаат пет можни опции на одговори од кои едната е точна, две се слични и две се различни.

(3) Доколку кандидатот не ја положи студијата на случај од вториот дел од стручниот испит, не може да пристапи кон полагање на практичниот пример.

(4) Практичниот пример се состои од изработка на зададена процена, одбрана и презентација на истата пред Комисијата од член 13 на овој закон.

Член 19-е

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит - студија на случај се врши со проучување на зададената процена и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од процената, во вид на електронско софтверско решение.

(4) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, како и студијата на случај од вториот дел на стручниот испит и прашањата кои произлегуваат од истиот и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит кај соодветното министерство.

(5) Електронските системи од став (4) на овој член содржат и јавно достапна база од најмалку 300 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 80 студии на случај, за потребите на вториот дел од испитот.

(6) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(7) Бројот на прашања и студии на случај во базите од став (5) на овој член се зголемува за 10 % годишно, почнувајќи од 2016 година.

(8) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит - студија на случај му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал стручниот испит, веднаш по неговото завршување.

Член 19-ж

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од стручниот испит (студија на случај), претставник на надлежното министерство му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 19-е од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за првиот дел од стручниот испит, односно електронска студија на случај со прашања за вториот дел од стручниот испит, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 19-е став (4) од овој закон и од базите од членот 19-е став (5) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел - студија на случај од стручниот испит, содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставник на надлежното министерство дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од стручниот испит, односно електронска студија на случај за вториот дел од стручниот испит во еден термин за повеќе од еден кандидат.

Член 19-з

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит, поради причини што доведуваат до техничка не можност на функционирање на електронскиот систем од членот 19-е од овој закон, полагањето на стручниот испит се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит, истиот се продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, стручниот испит се презакажува за друг термин.

Член 19-с

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на стручниот испит, изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека првиот дел од стручниот испит го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 19-и

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од студијата на случај од вториот дел на стручниот испит, изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека вториот дел од стручниот испит - студија на случај го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од студијата на случај постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 19-ј

(1)Кандидатот кој го положил вториот дел од стручниот испит - студија на случај, го полага практичниот пример.

(2)Кандидатот се известува за времето и местото за полагање на практичниот пример најдоцна во рок од осум дена пред денот на полагање на испитот.

(3)Кандидатот, практичниот пример од стручниот испит го полага усно пред сите членови на Комисијата за полагање и верификација со одбрана и презентација на практичниот пример од соодветната област.

(4)Комисијата за полагање и верификација ја оценува одбраната на практичниот со оценка „положил“ и „не положил.

(5)Ако кандидатот не го положил вториот дел од стручниот испит - практичниот пример се смета дека не го положил стручниот испит.

Уверение, ревизија на спроведените стручни испити и трошоци

Член 19-к

(1)На кандидатите кои го положиле стручниот испит од соодветната област, надлежниот министер им се издава уверение за положен стручен испит за процена од соодветна област во рок од 15 дена од денот на завршување на стручниот испит.

(2)Формата и содржината на уверението од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот за правда.

Член 19-л

На барање на кандидатот, надлежното министерство го информира за направените грешки во тестот за полагање на стручниот испит, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 19-љ

(1)Тестовите, студиите на случај и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2)Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите, студиите на случај и практичните примери за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и студијата на случај, како и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во надлежното министерство.

(3)Надлежниот министер на соодветното министерство формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од став (2) на овој член и во која, покрај претставник од надлежното министерство и претставник од Комората на проценувачи, членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(4) Комисијата од став (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку еден стручен испит одржани во тековната година.

(5) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на стручните испити одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примена на овој закон.

(6)Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на стручниот испит од страна на поединци во смисла на член 19-в став (5) на овој закон, предлага одземање на уверението од член 19-к на овој закон.

(7) Надлежниот министер донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од став (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 19-м

(1) Трошоците за полагање на стручниот испит ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што е вработен не ги плати истите.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува надлежниот министер врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на стручниот испит, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверенија.

(3) Трошоците за полагање на стручниот испит се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на соодветното министерство.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на надлежното министерство, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на стручниот испит, на кандидатот не му се дозволува полагање на стручниот испит.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага стручниот испит, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Надоместок на Комисијата за полагање

Член 20

(1) На претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за полагање им припаѓа надоместок за работата во Комисијата за полагање.

(2) Исплатата на надоместокот на Комисијата за полагање се врши од сметката на сопствени приходи на соодветното министерство од уплатите на средствата од кандидатите кои полагаат стручен испит.

(3) Надлежниот министер ја утврдува висината на реално направените трошоци за полагање на стручниот испит, неопходни за спроведување на стручниот испит, изготвување и копирање на материјали и покани и изготвување на уверенија, како и утврдување на надоместокот на Комисијата за полагање, врз основа на бројот на пријавените кандидати и утврдени трошоци за стручниот испит, како и времето потребно за негово спроведување.

(4) Трошоците за полагање на стручниот испит се уплатуваат на сметка на сопствени приходи на соодветното министерство, најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на полагање и доколку не се уплатени во предвидениот рок, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на стручниот испит.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага стручниот испит, уплатените средства се враќаат согласно закон.

(6) Формата и содржината на уверението за положен стручен испит ги пропишува министерот за правда²⁰.

IV. ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, РЕГИСТРИ И ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

²⁰ Правилник за формата и содржината на уверението за положен стручен испит(Сл в на РМ бр 7/2011

Издавање на лиценца за процена

Член 21

(1) Лиценца за процена може да добие трговец поединец:

- ако има регистрирана дејност трговец поединец-проценувач и засновен работен однос кај истиот како проценувач и/ или има вработено проценувач;
- ако има осигурување согласно со овој закон;
- ако со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната, и
- ако даде изјава дека ќе ги применува правилата содржани во Кодексот за етика на проценувачи и професионалните стандарди.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член со положен стручен испит кој во рок од една година од полагањето на испитот нема да поднесе барање за издавање на лиценца за процена, може да поднесе барање за лиценца само по претходно повторно посетување на обуката за проценувач.

(3) Лиценца може да добие трговско друштво за процена:

- ако има регистрирана дејност процена;
- ако има вработено најмалку две лица проценувачи;
- ако има осигурување согласно со овој закон;
- ако со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, додека трае забраната;
- ако со правосилна одлука не му е изречена споредна казна забрана за добивање лиценца за овластен проценувач додека трае забраната и споредна казна одземање на лиценца за овластен проценувач;
- ако со правосилна одлука да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност процена, додека траат правните последици на осудата, и
- ако управителот на друштвото за процена даде изјава за проценувачите и другите вработени лица дека во работењето ќе ги применуваат правилата содржани во Кодексот за етиката на проценувачи и професионалните стандарди.

(4) Надлежното министерство на лицето кое ги исполнува условите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член издава лиценца за процена од соодветна област.

(5) Формата и содржината на лиценцата, како и на изјавата од ставовите (1) и (3) на овој член ги пропишува министерот за правда²¹.

Заклетва

Член 22

Овластените проценувачи пред надлежниот министер и претседателот на Комората на проценувачи на Република Македонија ја даваат следната заклетва:

"Се обврзувам и ветувам со својата чест дека проценувањето ќе го извршувам совесно, непристрасно, во согласност со Уставот на Република Македонија, законите, правилата на науката и стручното знаење, етичките норми и професионални стандарди и дека ќе ги доставувам своите извештаи за извршена процена точно, навремено и целосно".

Регистри

Член 23

²¹ Правилник за формата и содржината на лиценцата за процена и на изјавата за примена на правилата содржани во Кодексот на етика и на професионалните стандарди(Сл в на РМ бр 7/2011, 91/13.06.2014

(1) Издадените лиценци се евидентираат во Регистарот за процена на надлежното министерството, Збирниот регистар на Комората на проценувачи и во Централниот регистар на Република Македонија.

(2) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во електронска форма и се објавуваат на веб- локацијата на институциите од ставот (1) на овој член.

(3) Формата на регистрите од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот за правда^{22., 23}

Содржина на регистрите

Член 24

(1) Регистрите од членот 23 на овој закон особено ги содржат следниве податоци:

1) име и презиме, адреса, телефонски број, електронско сандаче за прием на писмена и регистарски број на проценувачот;

2) областа на процена за која е издадена лиценцата;

3) називот и седиштето на друштвото за процена, односно трговец-поединец во кое е вработен проценувачот; и

4) изречени дисциплински мерки.

(2) Соодветното министерство податоците од регистарот на проценувачи ги става на располагање на јавноста на веб локацијата на министерството.

(3) Овластените проценувачи се должни навремено да го известат соодветното министерство, Комората на проценувачи и Централниот регистар на Република Македонија за сите промени во врска со податоците содржани во регистарот.

Осигурување од одговорност

Член 25

(1) Лицето кое поднесува барање за лиценца склучува годишен договор за осигурување од одговорност за штета, која може да ја причини при вршење на дејноста процена спрема странката или трето лице.

(2) Најнискиот износ на осигурување од одговорност за штета изнесува 50.000 евра за правни лица, односно 20.000 евра за физички лица, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на склучувањето на договорот за осигурување за правни лица.

(3) Овластениот проценувач може покрај износот предвиден во ставовите (2) и од овој член, дополнително да се осигура и на повисок износ, по барање на нарачателот на процена.

(4) Овластениот проценувач е должен уредно да го продолжува осигурувањето од одговорност за штета.

(5) Комората за проценувачи за лицата од ставот (1) на овој член може да го преземе осигурувањето од одговорност. Во тој случај овластените проценувачи кои ја прифатиле олуката за осигурување преку Комората, се должни да и го платат на Комората соодветниот надоместок.

(6) Повреда на обврската за осигурување од одговорност, односно неплаќање на надоместок на Комората за осигурување од одговорност е основ за одземање на лиценца за процена.

²² Правилник за формата и збирниот регистар на комората на проценувачи(Сл в на РМ бр 7/2011

²³ Правилник за формата на регистарот за процена на надлежното министерство(Сл в на РМ бр 7/2011

(7) Осигурувањето од одговорност уредено согласно со овој закон не го ослободува проценувачот од неговата одговорност кон оштетените лица, за нанесената штета согласно закон.

Континуирана обука

Член 26

(1) Континуираната обука претставува постојано стручно усовршување со цел проширување на теоретските и практичните знаења и вештини заради стручно и ефикасно вршење на процена.

(2) Проценувачот е должен континуирано стручно да се усовршува, да биде во тек со научните достигнувања и методи во струката и да учествува на советувања, обуки и други форми на едукација во земјата и во странство.

(3) Континуираната обука е задолжителна.

(4) Проценувачот секоја година има обврска да посетува обука за континуирано усовршување која ја спроведува Комората на проценувачи во соработка со соодветното министерство.

(5) Непосетувањето на обуката од ставот (4) на овој член се смета за дисциплински престап, во согласност со овој закон.

Конфликт на интереси

Член 27

(1) Проценувачот е независен и самостоен во вршењето на работата на процената во рамките на овластувањата утврдени со овој закон, а во согласност со Кодексот на етика за проценувачи.

(2) Процена не може да врши:

1) друштво за процена, односно трговец-поединец, кој е основач на субјектот кај кој се врши процената;

2) друштво за процена кај правно лице кое е основач на субјектот кај кој се врши процена;

3) друштво за процена, односно трговец-поединец чиј основач на субјектот истовремено е и основач на субјектот кај кој се врши процената;

4) проценувач кој во субјектот кај кого се врши процената бил во последните три години законски застапник, член на управниот, односно надзорниот одбор на тој субјект;

5) проценувач кој е во брачна врска, сродство по крв во права и странична линија заклучно до четврти степен, посвоител и посвоеник, роднини по сватовство до втор степен со законскиот застапник, член на управниот или надзорниот одбор на субјектот кај кој се врши процената;

6) проценувач кој е содружник, акционер или вработен кај субјектот кај кој се врши процената, и

7) проценувач или овластен проценувач кој има директна или индиректна деловна врска или финансиски интерес со субјектот кај кој се врши процената.

Постапување со класифицирани информации

Член 28

Овластениот проценувач и проценувачот се должни да ја чуваат класифицираната информација со соодветен степен на тајност која ја дознале во текот на вршењето на процената и која се однесува на предметот на процената, согласно Законот за класифицирани информации, како и заштитата на личните податоци на лицата опфатени со процена, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Одземање на лиценцата за процена

Член 29

(1) Лиценцата за процена се одзема :

- ако лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци;

- по барање на овластен проценувач;
- ако со правосилна одлука е утврдено нестручно или несовесно или ненавремено вршење на процената;
- ако не го продолжи осигурувањето од одговорност за штета;
- ако уредно не ја плаќа членарината на Комората на проценувачи;
- со престанок на исполнување на условите од членот 21 од овој закон за издавање на лиценца;
- со престанок на трговското друштво, односно смрт на овластениот проценувач трговецот- поединец;
- кога над овластениот проценувач е отворена стечајна постапка или ликвидациона постапка;
- ако со правосилна одлука е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, за времето додека траат правните последиците од мерката;
- ако е осуден со правосилна судска одлука за кривично дело на безусловна казна затвор над шест месеци, за времето додека траат правните последиците од осудата.

(2) Лиценцата со решение ја одзема надлежниот министер.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член со кое е одземена лиценцата за процена може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(4) Во случаите од став (1) алинеите 3, 9 и 10 од овој член, лиценцата се одзема со денот на правосилност на одлуката.

(5) Во случајот од став (1) алинеја 2 од овој член, лиценцата се одзема во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

(6) Во случаите од став (1) алинеја 4 и 5 од овој член, лиценцата се одзема во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од Комората.

(7) Во случајот од став (1) алинеја 1 и 6 од овој член, лиценцата се одзема по утврдување од страна на надлежниот министер дека престанал да постои некој од условите за издавање на лиценца односно лиценцата била издаден врз основа на неточни податоци.

(8) Во случајот од став (1) алинеја 7 од овој член, лиценцата се одзема со денот на престанокот на трговското друштво, односно денот на смртта на овластениот проценувач трговецот- поединец.

(9) Во случајот од став (1) алинеја 8 од овој член, лиценцата се одзема со денот на отворање на стечајна постапка или ликвидациона постапка.

(10) Овластениот проценител на кој му е одземена лиценцата за процена од соодветна област согласно ставот (1) алинеи 1, 3, 4 и 5 на овој член не може да побара издавање на нова лиценца за проценувач од соодветна област три години од денот на одземање на лиценцата за процена.

Бришење од Регистарот Член 30

(1) Надлежниот министер со решение го брише од Регистарот овластениот проценувач на кого му е одземена лиценцата согласно членот 29 од овој закон.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(3) Решението за одземањето на лиценцата надлежниот министер веднаш или во рок од 24 часа го доставува до Централниот регистар на Република Македонија и до Комората на проценувачи.

Награда и надоместок Член 31

(1) Овластениот проценувач за извршената процена има право на награда за извршената работа и право на надоместок за реално потребните трошоци.

(2) Висината на наградата за извршената работа се утврдува според висината на паричната вредност на предметот на процена, сложеност на процената, потребното време за прибирање на податоците и изработка на процената.

(3) Висината на реално потребните трошоци се утврдува врз основа на реално потребните патни и дневни трошоци и материјалните трошоци.

(4) Начинот за пресметување на наградата и надоместокот од овој член ги пропишува надлежниот министер по претходно мислење од Комората на проценувачи²⁴.

Член 31-а

За процена извршена од страна на проценувачи вработени во Бирото за судски вештачења, за потребите на органите на државната управа не се исплатува награда за извршената работа ниту надоместок за реално потребните трошоци.

V. КОМОРА НА ПРОЦЕНУВАЧИ И ОРГАНИ НА КОМОРАТА НА ПРОЦЕНУВАЧИ

Комора на проценувачи

Член 32

(1) Проценувачите се организираат во Комора на проценувачи (во понатамошниот текст: Комора).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член физичките лицата со положен стручен испит за проценувач, вработени на работи на процена во банките и штедилниците во Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа и во Бирото за судски вештачења не се членови на Комората.

(3) Седиштето на Комората е во Скопје.

(4) Комората има својство на правно лице, се запишува во Централниот регистар на Република Македонија и ги има следните акти: Статут, Кодекс на етика на проценувачи, Правилник за дисциплинска одговорност и други акти.

(5) Со Статутот на Комората особено се уредуваат организацијата, управувањето, работењето, пчетната и континуираната обука, финансирањето на Комората и внатрешната контрола.

(6) Со Кодексот на етика на проценувачие (во понатамошниот текст: Кодексот) се уредуваат правата и обврските на проценувачите, правата и обврските за континуирана обука, професионално однесување и одговорност, конфликт на интереси, професионалниот однос кон нарачателот на процената и други прашања.

(7) Органи на Комората се: Собрание на Комората, Управен одбор, Надзорен одбор, Председател на Комората, Дисциплинска комисија и Комисија за ревизија на процена.

²⁴ **Правилник за начин на пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци(Сл в на РМ бр 88/20.06.2013**

- Правилник за начин на пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци на овластениот проценувач од областа на побарувањата и обврските(Сл в на РМ бр 35/18.02.2014

(8) Комората воспоставува и одржува соработка со сродни домашни и странски институции, здруженија и комори на проценувачи, во областа на процената.

Собрание на Комората Член 33

(1) Собранието на Комората го сочинуваат сите проценувачи во Република Македонија.

(2) Собранието на Комората го чува угледот и честа во вршење на работите на проценка и се грижи проценувачите да ги вршат своите должности совесно и во согласност со овој и друг закон, Кодексот и другите акти за вршење на дејноста проценка.

(3) Собранието на Комората се состанува најмалку еднаш годишно и одржува седница ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на проценувачи. Одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните проценувачи.

(4) Седница на Собранието на Комората може да свика председателот на Комората врз основа на одлука на Управниот одбор или на писмено барање од најмалку 20 членови на Комората.

(5) Ако претседателот не ја свика седницата во рок од 30 дена од денот на донесување на одлуката на Управниот одбор, односно од поднесеното барање на членовите на Комората, седницата ќе ја свика членот на Управниот одбор определен од овој орган, односно членовите на Комората кои го поднеле барањето.

(6) Ако седницата на Собранието на Комората не ја свика членот на Управниот одбор или членовите на Комората од ставот (5) на овој член, седница на Собранието на Комората може да свика и министерот за правда.

(7) Со седницата на Собранието на Комората раководи работно претседателство од тројца членови, избрани од присутните членови на седницата на Собранието на Комората.

(8) Членовите на Управниот одбор, претседателот на Комората и на другите органи се избираат со мандат од две години, со право на уште еден избор.

(9) Сите трошоци направени во врска со вршење на активност на проценувачите во органите на Комората, во комисиите и работните групи, паѓаат на товар на Комората.

Надлежност на Собранието на Комората Член 34

Собранието на Комората:

1) донесува Статут, Деловник за работа на Собранието и Кодекс, по претходна согласност од министерот за правда;

2) донесува други акти на Комората и стандарди потребни за вршење на проценка;

3) избира членови на Управниот и Надзорниот одбор, претседател на Комората и членови на другите органи на Комората. Бројот на членовите на Управниот одбор го определува Собранието во согласност со Статутот на Комората. Бројот на членовите на Управниот одбор, вклучувајќи го и претседателот, мора да биде непарен;

4) разгледува предлози, барања и препораки за успешно вршење на проценка и работата на Комората;

5) одлучува за начинот на организирањето на почетната и континуираната обука на проценувачите;

6) усвојува програма за работа на Комората;

7) усвојува годишна сметка за претходната година со предлог пресметка за наредната година, донесува, разгледува и усвојува извештај за севкупните активности;

8) определува висина на надоместокот на членарина која не може да биде помала од една просечна месечна бруто плата исплатена во Република Македонија во претходната година и го утврдува начинот на плаќање;

9) одлучува за употреба на средствата остварени од парични казни согласно одредбите на овој закон;

10) одлучува за начинот на контрола над работењето на овластените проценувачи, и

11) одлучува за сите други прашања предвидени со овој закон и Статутот на Комората.

Управен одбор Член 35

(1) Управниот одбор:

1) утврдува предлог на Статут и на другите акти на Комората;

2) презема и спроведува иницијатива за разгледување на прашања од заеднички интерес на проценувачите;

3) донесува Деловник за работа на Управниот одбор;

4) ги извршува правосилните одлуки на дисциплинската комисија;

5) врши надзор над спроведувањето на почетната обука на проценувачите и издава уверенија за посетена почетна обука;

6) се грижи за статусот на проценувачите, односот кон другите органи и трети лица;

7) го организира почетното и континуираното стручно усовршување со организирање на семинари и предавања за што изготвува годишна програма и води евиденција за присуство;

8) води Збирен регистар на проценувачи во писмена и електронска форма;

9) подготвува седници на Собранието на Комората;

10) ги извршува одлуките на Собранието на Комората;

11) составува предлог-програма за работа на Комората, почетните обуки и континуираната обука;

12) составува предлог на годишната пресметка и предлог- пресметка за идната година;

13) дава мислење за начинот и поблиските услови за пресметување на наградата и надоместокот.

14) предлага членови на Надзорен одбор;

15) именува претседател и еден член на Комисијата за ревизија

16) се грижи за редовна наплата на членарината и предлага мерки за нејзино редовно собирање; и

17) одлучува за други прашања утврдени со овој закон кои не се во надлежност на другите органи на Комората.

(2) Седница на Управниот одбор на Комората свикува претседателот на Управниот одбор, а може да се свика и по барање на една третина од вкупниот број членови на Управниот одбор.

(3) Управниот одбор може да одржи седница доколку на седницата присуствуваат повеќе од половина од членовите на Управниот одбор. Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови на Управниот одбор. Со Статутот на Комората посебно се утврдуваат случаите кога е потребно квалификувано мнозинство на членовите на Управниот одбор за донесување на одлука.

(4) Претседателот и членовите на Управниот одбор кои ја вршат својата работа во органите на Комората не добиваат награда за работата, а имаат право на надоместок на трошоците кои ги имале во врска со вршењето на функцијата.

(5) Управниот одбор ја определува висината на надоместокот за патните трошоци.

Надзорен одбор

Член 36

(1) Надзорниот одбор е составен од тројца членови од кои еден е претседател на Одборот, со мадат од две години.

(2) Надзорниот одбор :

- -се грижи за законито работењето на Комората од областа на материјално -финансиското и сметководственото работење;
- -врши периодични контроли над работењето на сметководствено-финансиското работење на Комората;
- -дава мислење на Управниот одбор за составување на завршната сметка на Комората;
- -дава мислење за извештајот за работа на Комората за изминатиот период до Управниот одбор;
- -предлага план за финансиското работење на Комората за наредната година до Управниот одбор;
- -се грижи за редовна и навремена достава на извештаи за материјално- финансиското работење до надлежните органи и институции;
- -врши и други работи од своите надлежности согласно со овој закон.

(3) Работењето на Надзорниот одбор поблиску се уредува со Деловникот за работа на надзорниот одбор.

Претседател на Комората

Член 37

(1) Претседателот на Комората истовремено е и претседател на Управниот одбор. Управниот одбор од редот на своите членови избира потпретседател на Комората.

(2) Претседателот ја претставува и застапува Комората. Во случај на спреченост неговите должности ги врши потпретседателот, а во случај на спреченост на потпретседателот најстариот член на Управниот одбор.

(3) Претседателот на Комората:

- 1) се грижи Комората да работи согласно со закон;
- 2) ги извршува одлуките на Собранието и Управниот одбор на Комората;
- 3) посредува во решавање на спорите меѓу проценувачите;
- 4) потпишува налоза за исплата од сметката на Комората, и
- 5) врши други работи предвидени со Статутот на Комората.

Финансирање на Комората

Член 38

(1) Проценувачите задолжително секоја година плаќаат годишна членарина. Висината на членарината се определува на седница на Собранието и таа не може да биде пониска од една просечна месечна бруто плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

(2) Комората остварува приходи и од донации и од други извори со кои не се нарушува самостојноста и чесноста на вршење на работите од дејноста процена и професионалната етика.

(3) Примањето на донации го одобрува Управниот одбор.

Комисија за ревизија на процена

Член 39

Комисијата за ревизија на процена се состои од пет члена и нивни заменици од кои претседателот и неговиот заменик го именува Управниот одбор на Комората од редот на своите членови, еден член и

негов заменик на Комисијата се избира од членовите на Комората од соодветната област со ждрепка и тројца членови и нивни заменици, именува надлежниот министер.

Ревизија на процена

Член 40

(1) Процената изготвена од овластен проценувач може да биде оспорена со поднесување на барање за ревизија на процена до Комисијата за ревизија на процена во рок од осум дена од денот на приемот на процената, поради:

- непочитување на стандардите за процена;
- злоупотреба на информации, и
- конфликт на интереси.

(2) Комисијата за ревизија во рок од 15 дена се произнесува по поднесеното барање. Одлуката на Комисијата се објавува јавно на нејзината веб-страница.

(3) Во случај кога се утврдени повредите од ставот (1) на овој член, Комисијата поведува соодветна дисциплинска постапка.

(4) Трошоците за ревизија на процената се на товар на лицето подносител на барањето за ревизија на процена, а во случајот од ставот (3) на овој член трошоците се на товар на овластениот проценувач.

VI. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Дисциплински органи

Член 41

(1) Дисциплинската постапка во Комората ја води Дисциплинска комисија.

(2) Дисциплинската комисија ја избира Собранието на Комората.

(3) На Собранието на Комората се избира листа од проценувачи за можни членови за дисциплински комисији.

(4) Управниот одбор од листата од ставот (3) на овој член формира дисциплинска комисија по пријава од заинтересирано лице. Комисијата е составена од пет члена и нивни заменици од кои двајца членови и нивни заменици се од листата од ставот (3) на овој член и се проценувачи од соодветната област. Три члена и нивни заменици ги именува надлежниот министер.

(5) Управниот одбор при изборот на комисијата го именува претседателот од редот на двајцата членови од Комората.

(6) Начинот и поблиските услови на работа на дисциплинската комисија се уредува со правилник за дисциплинска постапка кој го донесува Собранието на Комората по предлог на Управниот одбор на Комората.

Дисциплинска неуредност и дисциплински престап

Член 42

(1) Дисциплинската неуредност и дисциплинскиот престап се сметаат за дисциплинска повреда. Дисциплинската повреда може да биде лесна, средно тешка, тешка и многу тешка. Дисциплинската неуредноста е полесна дисциплинска повреда на службената должност, а дисциплинскиот престап е потешка дисциплинска повреда на службената должност.

(2) Дисциплинска неуредност е неуредно чување на службените списи и податоци и непридржување до етичките норми за однесување предвидени со Кодексот на етика во вршењето на процената и преставува лесна дисциплинска повреда.

(3) Дисциплински престап е:

- 1) ненавременото вршење на процената (лесна повреда);

2) повреда на должното почитување на странките и органите за надзор (лесна повреда);

3) не посетување обука за континуирано стручно усовршување (средно тешка повреда);

4) повреда на одредбите од Статутот, Кодексот на етика, професионалните стандарди и акти со кои се определени обврски за проценувачот (средно тешка повреда);

5) повреда на должноста за чување на тајна (тешка повреда);

6) пристрасно вршење на процената (тешка повреда);

7) купување на јавна продажба за себе или за брачниот другар, роднина по крв во права и странична линија заклучно до четврти степен, посвоител, посвоеник, роднина по сватовство до втор степен, предмети што биле предмет на негова процена (тешка повреда);

8) ако со својата работа сериозно ја загрози довербата во неговата непристрасност и ако преземе службено дејствие во работа за која според овој закон не смеел да ја преземе (многу тешка повреда);

9) не постапување според одлуки, наредби и заклучоци на надлежен суд или орган (многу тешка повреда);

10) остварување приходи со вршење некоја друга постојана дејност или занимавање со трговија и посреднички дејности, што не е во согласност со угледот, честа или независноста на проценувачот, или ако склучува договори во свое име за други лица или под туѓо име за себе, (многу тешка повреда); и

11) нестручно или несовесно вршење на процена (многу тешка повреда).

(4) Нестручно или несовесно вршење на процена претставува процена која не е извршена во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми, професионални стандарди и конфликт на интереси.

Мерки за дисциплински повреди

Член 43

(1) За сторена дисциплинска повреда на проценувачите може да им се изрече:

1) устен укор кој се упатува во присуство на претседателот на Комората со предупредување повредата да не се повтори;

2) писмено предупредување кое се става на огласната табла и веб локацијата на Комората за време од 30 дена;

3) парична казна до висина на пет просечни месечни бруто плати исплатени во Републиката во последните три месеци, чие плаќање може да се определи најмногу на шест еднакви месечни рати;

4) привремено одземање на правото на вршење на работите проценувач во траење од еден месец до една година, и

5) предлог до надлежниот министер за одземање на лиценцата за овластен проценувач.

(2) Мерката устен укор и писмено предупредување се изрекува за лесни повреди.

(3) За средно тешки повреди може да се изречат следните мерки:

- парична казна до висина на две просечни месечни бруто плати исплатени во Републиката во последните три месеци, чие плаќање може да се определи најмногу на шест еднакви месечни рати и

- привремено одземање на правото на вршење на работите проценувач во траење од еден до три месеци.

(4) За тешки повреди може да се изречат следните мерки:

- парична казна до висина на пет просечни месечни бруто плати исплатени во Републиката во последните три месеци, чие плаќање може да се определи на најмногу шест месечни еднакви рати и

- привремено одземање на правото на вршење на работите проценувач во траење од три месеци до една година.

(5) За многу тешки повреди може да се изрече мерката предлог за одземање на лиценцата за проценувач.

(6) Во случај на повторно сторена дисциплинска повреда од страна на проценувачот во период од една до пет години, ќе се примени потешката мерка, се до мерката одземање на лиценцата за проценувач.

(7) Ако со сторената дисциплинска повреда проценувачот се стекнал со недозволена имотна корист, паричната казна може да се изрече до висината на двојниот износ на висината на таа корист.

(8) Против одлуката на дисциплинската комисија проценувачот односно подносителот на пријавата има право на жалба до надлежниот министер во рок од осум дена од добивањето на одлуката за изречена мерка. Надлежниот министер е должен одлуката по жалба да ја донесе во рок од 15 дена од денот на нејзиното поднесување.

(9) Кога не е донесена одлука по жалба во рокот предвиден со ставот (8) од овој член или проценувачот односно подносителот на пријавата не е задоволен од одлуката донесена по жалба, може да поведе управен спор пред надлежен суд .

Застареност

Член 44

(1) Рокот на застареност за поведување дисциплинска постапка изнесува една година од дознавањето на повредата, но не повеќе од три години од денот на сторување на повредата.

(2) Застареноста за гонење почнува да тече од денот кога е дознаено дека е сторена дисциплинската повреда.

(3) Застареноста се прекинува со секое процесно дејство што се презема заради поведување на дисциплинската постапка.

Извршување на дисциплински одлуки

Член 45

(1) Правосилните дисциплински одлуки донесени во постапка ги извршува Управниот одбор.

(2) Правосилните дисциплински одлуки за изречената парична казна и за трошоците на постапката имаат сила на извршна исправа.

(3) Ако со правосилната одлука е изречена мерка одземање на лиценцата, проценувачот на кого таа мерка му е изречена се брише од соодветните регистри.

(4) Правосилната дисциплинска одлука со која е изречена некоја друга мерка се запишува во Регистарот на проценувачи. Мерките устен и писмен укор се бришат од Регистарот по истекот на шест месеци, а другите мерки по истекот од една години од изрекувањето.

(5) Ако со правосилна дисциплинска одлука е изречена мерка одземање на лиценцата на проценувач, надлежниот министер ја објавува изречената мерка на веб страницата на соодветното министерство .

Надзор

Член 46

Надзор над примената на одредбите од овој закон врши Министерството за правда.

Член 46-а

Проценувачите и Комората на проценувачи по електронски пат задолжително се поврзани со Агенцијата за катастар на недвижности, заради користење на податоци од катастарот на недвижности.

VI-a. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 46-б

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 6 од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на надлежното министерство и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на надлежното министерство согласно членот 19-б од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластениот претставник од членот 19-б став (5) доколку постапи спротивно на членот 19-в став (9) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 6 од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно член 19-в ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на надлежниот министер ако не го донесе решението во рокот утврден во член 19-љ став (7) од овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

²⁵ Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

²⁶ Методологија за процена на вредноста на полициската опрема (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

²⁷ Методологија за процена на вредноста на капиталот на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

²⁸ Методологија за процена на машини и опрема (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

²⁹ Методологија за процена на подвижен имот (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

³⁰ Методологија за процена на индустриска сопственост (Сл в на РМ бр 177/22.12.2011)

³¹ Методологија за процена на вредноста на побарувањата и обврските (Сл в на РМ бр 182/28.12.2011)

³² Методологија за процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина (Сл в на РМ бр 11/24.01.2012)

³³ Методологија за процена на вредноста на авторското право и на сродните права (Сл в на РМ бр 13/27.01.2012,

³⁴ Методологија за процена на вредноста на недвижен имот (Сл в на РМ бр 23/15.02.2012, - престанува да важи со Сл в на РМ бр. 54/2012, 21/7.02.2013)

Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот (Сл в на РМ бр 54/2012, 17/2013, 21/7.02.2013)

³⁵ Методологија за процена на вредноста на транспортни средства (Сл в на РМ бр 23/15.02.2012,

³⁶ Правилник за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на побарувања и обврски (Сл в на РМ бр 32/6.03.2012)

³⁷ Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина (Сл в на РМ бр 35/14.03.2012)

³⁸ Програма за спроведување на почетна обука за проценувач на транспортни средства (Сл в на РМ бр 41/26.03.2012)

³⁹ Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на недвижен имот (Сл в на РМ бр 41/26.03.2012)

Надлежните министерства се должни секој во својата област да изготви програма за спроведување на првата почетна обука, програма за првото полагањето на стручниот испит, методологија и да ја спроведат првата почетна обука и полагање на стручниот испит во рок не подолг од осум месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Првите комисији за полагање на стручниот испит се избираат од редот на универзитетските професори и лица што со своето досегашно работно искуство со звање магистер на науки и доктот на науки дале придонес во развојот на процената и вршењето на процената.

Член 47-а

Бирото за судски вештачења ќе ги врши работите на проценка до доделувањето на првата лиценца за проценка за проценувач од соодветна област согласно овој закон, освен за банка или штедилница регистрирана во Република Македонија, за која било активност или постапка, во кои тие се страна и за единиците на локалната самоуправа при утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот за пресметување на данок на имот.(ќе се применува до 25.11.2012 година.)

За издадената прва лиценца од своја надлежност секое надлежно министерство е должно веднаш да го извести Бирото за судски вештачења, кој ќе ги заврши процените земени во работа.

Донесување поблиски прописи предвидени со овој закон

Член 48

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Основање на Комората на проценувачи

Член 49

(1) Основачкото собрание на Комората ќе се свика кога ќе се стекнат со лиценца за проценка најмалку 20 овластени проценувачи од која било област на проценка.

(2) Основачкото собрание го свикува министерот за правда најрано 15 дена пред одржување на седницата на основачкото собрание.

(3) На основачкото собрание се усвојува Деловникот за работа на Собранието на Комората, Статутот и Правилникот за дисциплинска одговорност.

Член 50

Одредбата од членот 8 став (3) ќе отпочне да се применува со отпочнување на втората фаза на Спогодбата за стабилизација и асоцијација.

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

⁴⁰ Правилник за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на средствата во земјоделството(Сл в на РМ бр 42/28.03.2012

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 158/15.11.2011)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија” и ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 64/28.05.2012 г.)**

Член 8

Одредбите на членовите 1 став 2, 4 и 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2013 година.

Член 9

Одредбите на член 7 од овој закон ќе се применуваат до 25.11.2012 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”

**Закон за изменување и дополнување на Законот за процена,
Службен весник на РМ, бр. 188 од 19.12.2014 година**

Член 14

(1) Комората е должна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да воспостави електронски систем за чување и за примена на базата на податоци од членот 19-е став (4) од овој закон.

(2) Комората на проценувачи и проценувачите се должни најдоцна во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 15

(1) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесување на подзаконските акти од ставот (1) на овој член ќе се применуваат подзаконските акти донесени врз основа на Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12).

Член 16

Испитите започнати до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат согласно одредбите од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува три месеци од денот на влегувањето во сила.

